

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 159 год. LXVII

16 ноември 2011, среда

Цената на овој број е 210 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3485. Одлука за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам.....	2	3492. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност складирање на нафта и нафтени деривати.....	19
3486. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници.....	2	3493. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1).....	19
3487. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца.....	4	3494. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.....	22
3488. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење туристичка дејност и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца.....	7	3495. Правилник за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода.....	22
3489. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	11	3496. Правилник за начинот и постапката на издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на производот од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии.....	23
3490. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	14	Огласен дел	1-72
3491. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати.....	17		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3485.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) и член 34-а од Законот за спречување на перење пари и други приходи од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” број 04/2008, 57/2010 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ****Член 1**

Со оваа одлука се формира Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Совет) заради унапредување на меѓуинституционалната соработка согласно целите на Законот за спречување на перење пари и други приходи од казниво дело и финансирање на тероризам.

Член 2

Советот се состои од претседател – директорот на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и четиринаесет членови од редот на : Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Министерство за финансии, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Управа за финансиска полиција, Царинска управа, Управа за јавни приходи, Народна банка на Република Македонија, Комисија за хартии од вредност на Република Македонија, Агенција за супервизија на осигурување, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенција за пошти, како и претставници на Адвокатската комора на Република Македонија и Нотарската комора на Република Македонија.

Член 3

Советот доставува до Владата на Република Македонија годишен извештај за реализирањето на целите и извршување на други работи утврдени со Законот за спречување на перење пари и други приходи од казниво дело и финансирање на тероризам.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” број 71/2005).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-6466/1
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**3486.**

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија, број 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10 и 53/11), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници.

Член 2

Службената легитимација е изработена од 135 грамска хартија кундздрук во зелена боја, пластифицирна со 175 микронска фолија со димензии 90 X 55 мм, која е сместена во дводелен кожен повез со црна боја, и секој дел е со големина 75 X 105 мм и се издава на образец, даден во прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Службената легитимација е сместена во десната страна од кожниот повез, под прозирна пластична фолија.

Предната страна содржи: на горната лева страна симболот на Царинската управа на Република Македонија, десно од симболот во горниот десен агол стои текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ЦАРИНСКА УПРАВА“. Од десна страна има празен простор за фотографија со димензии 24 X 22 мм, а под овој простор се впишува бројот на легитимацијата. Лево од просторот за фотографија стои текст: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. Под овој текст се впишуваат податоци за името и презимето на царинскиот службеник.

Задната страна содржи: адреса на живеење и единствен матичен број на царинскиот службеник, датум на издавање и регистерски број на легитимацијата. Под овој текст се впишува крвната група на царинскиот службеник и потпис на овластено лице и печатот на Царинската управа. Бројот на легитимација е идентичен со бројот на персоналното досие на царинскиот службеник.

На внатрешната лева страна од кожниот повез се наоѓа метална значка која е изработена од метал-позлатен месинг, со кружен облик каде што крајните точки од кружниот облик се во висина 50 мм, а во ширина 58 мм. Во средината на значката е втиснат симболот на Царинската управа, а околу симболот е испишан текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЦАРИНСКА УПРАВА, ЦАРИНА - CUSTOMS“. Долната половина од значката е проширена, каде во средината е втиснат бројот кој е истоветен со бројот на легитимацијата.

Член 4

Службената легитимација ја издава директорот на Царинската управа или од него овластено лице.

За издадените и одземените службени легитимации Царинската управа води евиденција во електронска форма.

Евиденцијата содржи: реден број, име и презиме на царинскиот службеник ЕМБГ, работно место, крвна група на царинскиот службеник, датум на издавање на службената легитимација, регистарски број и број на службената легитимација, датум на одземање или замена, како и рубрика за забелешки во која се запишуваат измените на податоците.

Член 5

Службената легитимација му се издава на царинскиот службеник додека работи на работи и задачи како униформиран царински службеник, односно царински службеник со посебни должности и овластувања.

Член 6

На царински службеник на кој му престанал работниот однос му се одзема службената легитимацијата во рок од 24 часа.

На барање на царински службеник во рок од пет дена, службената легитимација му се заменува со нова, кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, истата е изгубена или кога царинскиот службеник ги сменил податоците кои се впишани во легитимацијата. Старите службени легитимации се бришат од евиденција.

Член 7

Службените легитимации кои се вратени или заменети се поништуваат.

Член 8

Службените легитимации на царинските службеници издадени согласно Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на царинските службеници ("Службен весник на Република Македонија број 95/07 од 22.09.2007 година) ќе бидат заменети најдоцна во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на царинските службеници ("Службен весник на Република Македонија број 95/07 од 22.09.2007 година).

Член 10


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-28472/7


28 октомври 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ЦАРИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА Име и Презиме на царинскиот службеник	
Бр. на легитимацијата	

Адреса на живеење -----	
ЕМБГ -----	
Датум на издавање -----	
Регистарски број на легитимацијата -----	
крвна група на царинскиот службеник -----	Потпис на овластено лице -----



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3487.**

Врз основа на член 22-а став 2 од Законот за угостителска дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр.62/04, 89/08, 115/10 и 53/11), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ВО НОЌЕН БАР, КАБАРЕ, ДИСКО КЛУБ И ДИСКО КЛУБ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца во рокот од член 22 став 1 од Законот за угостителска дејност.

Член 2

Барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор се поднесува на образец: “Барање за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор”, во формат A4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца се поднесува на образец: “Барање заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца”, во форма A4 во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на барањето од член 2 став 1 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, општи податоци за барателот, општи податоци за угостителскиот објект, причини за поднесување на барањето и задолжителни документи кои треба да бидат приложени кон барањето.

Образецот на барањето од член 2 став 2 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице- подносителот на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13 – 8893/1
10 ноември 2011 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог 1

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

**БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ВО НОКЕН БАР, КАБАРЕ, ДИСКО КЛУБ И
ДИСКО КЛУБ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР****1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ / ФИРМАТА:**

Кој го поднесува барањето:

Седиште на барателот / фирмата:

улица _____
телефон _____
телефакс _____
Е-пошта _____
општина _____
место _____

Својство на барателот (сопственик, управител, овластен полномошник):

2. ПРИЧИНИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

Добивање на лиценца за вршење угостителска дејност во:

- | | |
|------------------------------------|---|
| ☐ кабаре | ☐ диско клуб |
| ☐ нокен бар | ☐ диско клуб на отворено |

Објектот во кој ќе се врши дејноста се наоѓа на ул. _____

_____ во _____ под

фирма _____ .

**3. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ КОН
БАРАЊЕТО:**

- решение за упис во трговскиот регистар издадено од Централниот регистар на Република Македонија
- уплатен надоместок за соодветната лиценца (оригинал уплатница),
- копија од Пријавата за исполнување минимално-технички услови за вршење угостителска дејност и започнување со работа и
- доказ за платена административна такса од 50 денари.

Скопје,

_____ година

Подносител на барањето

Прилог 2

До:
Писарницата на министерот за економија

Број _____
Датум _____

Б А Р А Њ Е
заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно
недонесување решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице)

(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 22 став (1) од Законот за угостителска дејност, министерот за економија да постапи по барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор, поднесено под број _____ од _____ до Министерството за економија, чија копија се доставува во прилог.

Подносител на барањето

3488.

Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за туристичка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11 и 53/11) министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење туристичка дејност и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца во рокот од член 27 став 1 од Законот за туристичка дејност.

Член 2

Барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење на туристичка дејност се поднесува на образец: “Барање за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење на туристичка дејност”, во формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца се поднесува на образец: “Барање заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца”, во формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на барањето од член 2 став 1 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, општи податоци за барателот, причини за поднесување на барањето, задолжителни документи кои треба да бидат приложени кон барањето и дополнителни документи кои треба да бидат приложени кон барањето, во зависност од типот на лиценцата.

Образецот на барањето од член 2 став 2 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице- подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице- подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13 – 7628/4
10 ноември 2011 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог 1

ДО: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

**БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ**

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ / ФИРМАТА:

Кој го поднесува барањето:

Седиште на барателот / фирмата:

улица _____
телефон _____
телефакс _____
Е-пошта _____
општина _____
место _____

Својство на барателот (сопственик, управител, овластен полномошник):

2. ПРИЧИНИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

Добивање на лиценца **А**, или **Б** за вршење туристичка дејност (заокружи ја буквата).

Објектот во кој ќе се врши дејноста се наоѓа на ул. _____

_____ во _____ под

фирма _____ .

**3. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ КОН
БАРАЊЕТО:**

- решение за упис во трговскиот регистар и Документ за регистрирана дејност (ДРД образец),
- известување за исполнување на условите за вршење туристичка дејност (готов формулар кој го пополнува и заверува барателот) и
- доказ за платена административна такса од 350 денари.

4. ВО ЗАВИСНОСТ ОД ТИПОТ НА ЛИЦЕНЦАТА, БАРАТЕЛОТ ДОПОЛНИТЕЛНО ГИ ПРИЛОЖУВА И СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

ЗА ЛИЦЕНЦА А

-склучен годишен договор со осигурително друштво за осигурување за одговорност од вршење на дејноста во износ од 100.000 евра во денарска противвредност, или да обезбеди банкарска гаранција во износ од 100.000 евра.

-сертификат за раководење со туристичката агенција за лицето кое раководи со туристичката агенција;

-доказ за најмалку четири вработени лица, од кои најмалку едно лице со високо образование и две лица со доказ дека познаваат еден од светските јазици и

-доказ дека располага со туристички придружник при секоја реализација на патувањето во земјата, или странство, за најмалку десет лица, како и туристички водич за посета и разгледување на туристичките места.

ЗА ЛИЦЕНЦА Б

-доказ за најмалку едно вработено лице, со доказ дека познава еден од светските јазици и

-склучен договор за соработка со туристичка агенција - организатор на патување, со лиценца "А".

НАПОМЕНА:

-Подносителот на барањето целокупната документација што како копија ја поднесува, задолжително да ја завери со печат од фирмата и потпис на одговорното лице.

Скопје,
_____ година

Подносител на барањето

Прилог 2

До:
Писарницата на министерот за економија

Број _____
Датум _____

Б А Р А Њ Е
заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно
недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице)

(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 27 став (1) од Законот за туристичка дејност, министерот за економија да постапи по барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење туристичка дејност, поднесено под број _____ од _____ до Министерството за економија, чија копија се доставува во прилог.

Подносител на барањето

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3489.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на 14.11.2011 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје, ул. Булевар Октомвриска револуција бб - 1/2 Хипериум - Бизнис Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-53
14 ноември 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштвото за производство, трговија и услуги ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје, ул. Булевар Октомвриска револуција бб - 1/2 Хипериум - Бизнис Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

14.11.2011 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

14.11.2021 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ- 77.10.1/11

7. Број на деловниот субјект - 6706096**8. Единствен даночен број - 4057011512905****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно преземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија како и други промени во работењето согласно правилникот.

16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Се доставува на квартално и годишно ниво

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV (со количини по месеци)				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирани количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	месечно	квартално	месечно	квартално
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								

3490.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 14.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Мито Хацивасилев - Јасмин“ бр. 30/2 - 3, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија преку фотоволтаичен систем лоциран на КП. бр. 148/8 и КП. бр. 151/4 КО - Старо Лагово, Општина Прилеп.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-55

14 ноември 2011 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Мито Хацивасилев - Јасмин“ бр. 30/2-3, Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

XX.XX.20XX година

4. Датум до кога важи лиценцата

XX.XX.20XX година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE - 78.01.1/11

6. Број на деловниот субјект – 6709133

7. Единствен даночен број – 4080011522287

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем изграден на КП бр. 148/8 и КП бр. 151/4, КО Старо Лагово, Општина Прилеп.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата,

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците,

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција,

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила, и

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар,

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) преземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на фотоволтаичен систем:

- Фотоволтаична централа „Лагово“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

- Во Општина Прилеп, с. Старо Лагово, Приклучок на 10 kV дистрибутивна мрежа,
преку трансформатор 0,4/10 kV, 1250 kVA и опрема за мерење обезбедени од ЕВН;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2011 год.;
- година на завршеток на градба: 2012 год.;
- година на почеток на работа: почеток 2012 год;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 30 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност по години не е предвидена;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 4320 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул;

тип: ќелии од поликристален силициум UEZHM230P;

- производител: UE Solar, Н.Р. Кина;

Номинални податоци за фотоволтаичен систем:

- моќност на модул 230 W; напон 30,1 V; струја 7,64 A;

- вкупна моќност на ФВ генератор: 230 x 4320 = 993,6 kW

- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија

- тип, производител и номинални

Податоци на инвертор:

- тип: инвертор Sunny Tripower 17000TL, трифазен
производител: CMA, Германија

- номинални податоци: моќност од 17 kW, AC напон 400 V

5. Годишно сончево зрачење на таа локација:
1532 kWh/m на хоризонтална површина.

6. Очекувано производство на електрична енергија: 1372 MWh.

3491.

Врз основа на член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 44 и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/2011), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, на седницата одржана на 14 ноември 2011 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Во Одлуката бр.02-909/1 од 06.09.2005 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/05) насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“.

2. Во точката 1. зборовите: „Трговија со нафта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“.

3. Точката 2 се менува и гласи:

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Трговија на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“.

5. Во Прилогот 1.

- во Точката 2 зборовите: „Трговија со нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи: „НД-02.03.1/05.2/11“

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: „Трговија со нафтени деривати на големо“ се менуваат и гласаат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“;

- во Точката 9, ставот 2 се менува и гласи: „Како енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт се смета купување од земјата и странство на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за транспорт заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство“.

- Во точката 10:

а) во потточката 1 по зборовите „нафтени деривати“ се додаваат зборовите: „биогорива и горива наменети за транспорт“.

б) во потточките 2, 3 и 4 по зборовите „нафтени деривати“ се додаваат зборовите: „биогорива и горива наменети за транспорт“.

- Во точката 11, зборовите: „Трговија на големо со нафта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“.

- Во точката 12, во алинеите 1, 2 и 3 зборовите: „нафта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

- Во точката 14, во потточката 1 по зборовите: „нафта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

- Во точката 15, во алинеата 1 зборовите: „нафта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

- Во точките 16, 18 и 19 зборовите: „Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности“ се менуваат и гласат: „Правилник за лиценци за вршење на енергетски дејности“.

- Во точката 17 алинеја 2, зборовите: „а согласно точка 8, алинеја 2 од оваа лиценца“ се бришат.

6. Табелата 1, која што е составен дел на оваа лиценца се менува и гласи како што е дадено во Прилогот кон оваа Одлука.

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-57/1

14 ноември 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ, ВО ТЕКОТ НА _____ ГОДИНА (МЕСЕЦ)

(во тони)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА				ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13
		РМ		УВОЗ 5	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6		во РМ		ВКУПНО РМ (8+9) 10	ИЗВОЗ 11	ВКУПНА продажба (10+11) 12	
		ОКТА производ, 3	Други 4				големопродажба 8	малопродажба 9				
Сурова Нафта												
Моторни бензини												
ЕУРОСУПЕР-БС 95												
ЕУРОСУПЕР-БС 98												
Биоетанол												
Дизел горива												
Еуродизел-БС												
Биодизел												
Биодизел-БС												
Екстра лесно 1(ЕЛ-1)												
Мазут												
M1-НС												
M2-НС												
Пропан- -бутан (ТНГ)												
Млазно гориво												
Биогориво												
ВКУПНО												

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(потпис)

3492.

Врз основа на член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 44 и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/2011), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, на седницата одржана на 14 ноември 2011 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

1. Во Одлуката бр.02-908/1 од 06.09.2005 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/05) насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

2. Во точката 1. зборовите: „Складирање на нафта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

3. Точката 2 се менува и гласи:

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

5. Во Прилогот 1.

- во Точката 2 зборовите: „Складирање на нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи: „НД-01.04.1/05.2/11“;

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: „Складирање на нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“;

- во Точката 9, ставот 2 се менува и гласи: „Како енергетска дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт се смета Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за транспорт во посебни резервоари за сопствена потрошувачка, за потребите за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати или горива за транспорт“.

- Во точката 10:

а) во потточката 1 по зборовите „нафтени деривати“ се додаваат зборовите: „биогорива и горива наменети за транспорт“.

б) во потточките 2, 3 и 4 по зборовите „нафтени деривати“ се додаваат зборовите: „биогорива и горива наменети за транспорт“.

- Во точката 11, зборовите: „Складирање на нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

- Во точката 12, во алинеите 1 и 2 зборовите: „Складирање на нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

- Во точката 14, во потточката 1, зборовите: „Складирање на нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт“.

- Во точките 16, 18 и 19 зборовите: „Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности“ се менуваат и гласат: „Правилник за лиценци за вршење на енергетски дејности“.

- Во точката 17 алинеја 2, зборовите: „а согласно точка 8, алинеја 2 од оваа лиценца“ се бришат.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11 -58/1

14 ноември 2011 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3493.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало „ТОП-ТРАДЕ“ ДОО увоз-извоз- Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на седницата одржана на 14.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1)**

1. На Друштвото за трговија на големо и мало „ТОП-ТРАДЕ“ ДОО увоз-извоз- Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1).

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-

порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1)“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-61
14 ноември 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
ПРИЛОГ 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1)

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за трговија на големо и мало „ТОП-ТРАДЕ“ ДОО увоз-извоз- Скопје, со седиште на ул. „Демир Трајко“ бр.51Б, Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1).

3. Датум на издавање на лиценцата:

14 ноември 2011 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

14 ноември 2021 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 34.03.1/11

7. Број на деловниот субјект - 4423780

8. Единствен даночен број – 4030992260921

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло за горење(ЕЛ-1).

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство за горење (ЕЛ-1), со волумен од 100 м3 на локација ул. Скупи бб, во сопственост на Друштвото за трговија на големо и мало „ТОП-ТРАДЕ“ ДОО увоз-извоз- Скопје.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-технички услови за вршење на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,

3. преземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
- заштита при работа;
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ (ГОДИНА) (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА				ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6		големопродажба 8	во РМ 9	ВКУПНО РМ (8+9) 10	ИЗВОЗ 11	ВКУПНА продажба (10+11) (7-12) 12	
		ОКТА 3	Други 4									
Екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)												
Вкупно												

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)

(потпис)

**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3494.**

Врз основа на член 42 став (6) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П РАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕ-
НИ ПОТРЕБИ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА
И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ
ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/09 и 49/11) во членот 2 став (1) зборовите: “даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник” се заменуваат со зборовите: “кој се прифаќа и директно се применува”, а Прилогот кој е составен дел на Правилникот се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 декември 2011 година.

Бр.03-1642/5

9 ноември 2011 година
СкопјеДиректор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
3495.**

Врз основа на член 57, став (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ,
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА
НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛНЕЊЕ И СТАВАЊЕ
ВО ПРОМЕТ НА МИНЕРАЛНА ВОДА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода.

Член 2

(1) Операторот со храна (во понатамошниот текст: барател), заради издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода, до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање во писмена форма кое треба да ги содржи следниве податоци:

- име и адреса на барателот;
- својство на барателот;
- име и адреса на производителот;
- трговското име на производот;
- податоци за производот; и
- името на изворот.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се поднесуваат следниве документи:

1. Податоци за геолошки и хидролошки испитувања, согласно член 18 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;

2. Резултати од лабораториски анализи не постари од една година за исполнување на барањата од член 19 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;

3. Резултати од лабораториски анализи не постари од една година за исполнување на барањата од член 21 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;

4. Изјава за исполнување на барањата од член 7 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;

5. Оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на производот;

6. Означување на производот на македонски јазик, согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;

7. Ако производот се увезува во Република Македонија, доказ дека производот е внесен во Регистарот на признаени минерални води во земјата производител; и

8. Доказ за намирени трошоци за постапката за издавање на одобрение.

Член 3

Одобрението за полнење и ставање во промет на минерална вода, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство го издава врз основа на мислењето од Комисијата за процена, која треба да утврди дали минералната вода ги исполнува барањата за безбедност утврдени со прописите од областа на безбедноста на храна.

Член 4

Висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода изнесува 10 000,00 денари за секој производ за кој се бара издавање на одобрение.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02 – 5005/3

9 ноември 2011 година

Скопје

Директор,

Дејан Рунтевски, с.р.

3496.

Врз основа на член 55, став (7) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ
НА ОДОБРЕНИЕ, НЕЈЗИНОТО ВРЕМЕТРАЕЊЕ,
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНА-
ТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО
ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДОТ ОД ГРУПАТА НА
ХРАНА И СОСТОЈКИ НА ХРАНА ПРОИЗВЕДЕНИ
СО ИНОВИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката на издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање одобрение за ставање во промет на производот од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии.

Член 2

(1) Операторот со храна (во понатамошниот текст: барател), заради издавање на одобрение за ставање во промет на производ од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии, до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање во писмена форма, кое треба да ги содржи следниве податоци:

- името и адресата на производителот или на оној кој ја пакува храната или ја става во промет, а е регистриран во Република Македонија;

- податоци кои ја означуваат храната на македонски јазик (назив на храната, листа на состојки, количина на одредени состојки, нето количина, рок на траење, услови на чување и употреба);

- предвидена намена на храната произведена со иновирани технологии;

- земја на потекло;

- изјава за тоа на која конвенционална храна одговара храната произведена со иновирани технологии; и

- листа на земјите во кои таа храна е одобрена.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се поднесуваат следните документи:

1. Резултати од лабораториски анализи за исполнување на барањата наведени во член 55 (1) од Законот за безбедност на храната;

2. Техничка документација на производниот процес;

3. Опис на историјата на организмот кој е употребен како извор на храна произведена со иновирани технологии, доколку е употребен нов организам;

4. Резултати на студии, кои се спроведени и секаков друг материјал кој е достапен, за да се покаже дека храната е во согласност со критериумите наведени во член 55, став (1) од Законот за безбедност на храната;

5. Оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на производот;

6. Означување на производот на македонски јазик, согласно член 5 од Правилникот за посебните барања за безбедноста на храната произведена со иновирани технологии;

7. Означување на производот согласно Правилникот за начинот на означувањето на храната, доколку се работи за храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии кои се добиени од храна која може да предизвика алергија; и

8. Доказ за намирени трошоци за постапката за издавање на одобрение.

(3) Одредбите од став (2) точка 7 на овој член не се однесуваат на производи за кои барателот ќе приложи резултати од алерголошки тестови *in vitro* и *in vivo* со кои се докажува дека истата не е алерген.

Член 3

Одобрението за ставање во промет на производ од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство го издава врз основа на мислењето од Комисијата за проценка, која треба да утврди дали производот ги исполнува барањата за безбедност утврдени со прописите од областа на безбедноста на храна.

Член 4

Висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на производ од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии изнесува 10 000,00 денари за производ.

Член 5

Одобрението за ставање во промет на производ од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии се издава на рок од 10 години и истото може да се обнови.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02 – 5139/3
9 ноември 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011159